



Врз основа на член 48 став 1 точка 3 и член 68 став 3 од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/21) и точка 91 од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 57/23), гувернерката на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

УПАТСТВО
за спроведување на Одлуката за методологијата за управување со
кредитниот ризик
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 174/23)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се пропишуваат начинот и постапката на доставување на извештајот за спроведувањето на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик (во понатамошниот текст: Одлуката) од точката 88 на Одлуката и на известувањата од точката 89 став 1 алинеи 3 (за извршените отписи на поединечно незначителните кредитни изложености), 4, 8, 9 и 10 на Одлуката, како и формата и содржината на обрасците.

Банката ги доставува известувањата од точката 89 став 1 алинеи 1, 2, 3 (со исклучок на извршените отписи на поединечно незначителните кредитни изложености), 5, 6 и 7 на Одлуката до Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка), во согласност со точката 89 став 2 на Одлуката.

Изразите коишто се употребени во ова упатство го имаат истото значење како во Одлуката.

2. Извештајот за спроведувањето на Одлуката се состои од образецот за изложеноста на кредитен ризик (образецот КА) којшто се доставува до Народната банка, во согласност со роковите од точката 88 ставови 2 и 3 на Одлуката.

Известувањата од точката 89 став 1 алинеи 3 (за извршените отписи на поединечно незначителните кредитни изложености), 4, 8, 9 и 10 на Одлуката се состојат од следниве обрасци коишто се доставуваат до Народната банка во согласност со роковите од точката 88 ставови 2 и 3 на Одлуката:

- Образец за продажбата на достасани, нефункционални и отпишани побарувања (образец ПР);
- Образец за преносот на сметките за вонбилансна евиденција на кредитните изложености и за отписот на поединечно незначителните кредитни изложености (образец ВЕ/ОН);
- Образец за наплатата на претходно отпишаните кредитни изложености (образец НО);
- Образец за одобрените зелени кредити (образец ЗК).

Покрај обрасците од ставовите 1 и 2 од оваа точка, банката е должна да го утврди ефектот од почетокот на примената на Одлуката врз обемот на нефункционалните кредитни изложености (образец ЕП) и да го достави до Народната банка.

Обрасците од ставовите 1, 2 и 3 од оваа точка се составен дел на ова упатство.

II. ИЗЛОЖЕНОСТ НА КРЕДИТЕН РИЗИК

3. Образецот за изложеноста на кредитен ризик (образецот КА) содржи податоци за:

- изложеноста на кредитен ризик на поединечна основа и
- изложеноста на кредитен ризик на групна основа.

Податоците од ставот 1 на оваа точка се прикажуваат со состојба на крајот од месецот за којшто се известува.

4. Податоците за изложеноста на кредитен ризик се распоредуваат во образецот КА според:

- видот на побарувањето (од колоната бр. 3 до колоната бр. 9) и
- изложеноста на кредитен ризик на поединечна основа (дел 1) и/или на групна основа (дел 2).

Вложувањата во должнички инструменти коишто се дел од изложеноста на кредитен ризик се распоредуваат во соодветните редови од делот 1 и/или од делот 2 според категоријата на ризик.

5. Делот 1 „изложеност на кредитен ризик на поединечна основа“ содржи податоци за:

- кредитните изложености за кои банката не утврдила исправка на вредноста, односно не издвоила посебна резерва во согласност со точката 15 на Одлуката (реден број 1);
- кредитните изложености за кои банката врши класификација и утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна основа, во согласност со главите II и III на Одлуката, според категоријата на ризик во која се класифицирани (редни броеви 2, 3, 4, 5 и 6).

6. Делот 2 „изложеност на кредитен ризик на групна основа“ содржи податоци за кредитните изложености од одделните портфолија на кредити, за кои банката утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа и ги распределува изложеностите во категориите на ризик во согласност со главата III на Одлуката, при што се наведува сродноста според која се групирани изложеностите на кредитен ризик во одделни портфолија на кредити.

Кредитните изложености кај одделните портфолија на кредити за кои се утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа се внесуваат според категоријата на ризик („А“, „Б“, „В“, „Г“ и „Д“), во согласност со точката 28 став 3 на Одлуката.

7. Во колоните бр. 3 и 4 за „редовните кредити“ се внесува недостасаниот (колона бр. 3) и/или достасаниот дел (колона бр. 4) од главницата на редовните кредити. Овие позиции ги опфаќаат:

- меѓубанкарските трансакции во денари и во денари со валутна клаузула, со исклучок на нефункционалните побарувања и на акумулираната амортизација и исправката на вредноста (оштетување на средствата) коишто се однесуваат на нив;
- резервниот гарантен фонд кај платен систем според посебни прописи;
- тековните сметки во странска валута во домашните и во странските банки и меѓубанкарски трансакции во странска валута, со исклучок на нефункционалните побарувања и на акумулираната амортизација и исправката на вредноста (оштетување на средствата) коишто се однесуваат на нив;
- кредитите и пласманите, со исклучок на нефункционалните побарувања и на акумулираната амортизација и исправката на вредноста (оштетување на средствата) коишто се однесуваат на нив.

8. Во колоната бр. 5 „нефункционални кредити“ се внесуваат нефункционалните побарувања, со исклучок на акумулираната амортизација и исправката на вредноста на нефункционалните побарувања.

Колоната бр. 5 не се пополнува за кредитните изложености за кои банката не утврдила исправка на вредноста и/или посебна резерва и/или коишто се класифицирани во категориите на ризик „А“ и „Б“ на поединечна основа (дел 1) и/или на групна основа (дел 2).

9. Во колоната бр. 6 „редовна камата“ се внесуваат побарувањата врз основа на камата, со исклучок на нефункционалните побарувања врз основа на камата и исправката на вредноста (оштетување на средствата).

10. Во колоната бр. 7 „нефункционална камата“ се внесуваат нефункционалните побарувања врз основа на камата.

Банката пресметува камата на нефункционалните кредити со што се задолжува сметката за нефункционалните побарувања врз основа на камати и се одобрува соодветната сметка за исправка на вредноста на нефункционалните побарувања врз основа на камата. Банката треба да евидентира приходи врз основа на камата за нефункционалните кредити во моментот кога каматата ќе се наплати, како и во моментот кога ќе се исполнат критериумите дефинирани во Одлуката за исклучување на кредитната изложеност од категоријата на нефункционални кредитни изложености.

По исклучок на ставот 2 од оваа точка, банката престанува да пресметува камата на нефункционалните кредити, во согласност со условите и критериумите предвидени со интерните акти, донесени од страна на надлежен орган на банката.

Колоната бр. 7 не се пополнува за кредитните изложености за кои банката не утврдила исправка на вредноста и/или посебна резерва и/или коишто се класифицирани во категориите на ризик „А“ и „Б“ на поединечна основа (дел 1) и/или на групна основа (дел 2).

11. Во колоната бр. 8 „други побарувања“ се внесуваат:

- побарувања од купувачите и други побарувања;
- побарувања врз основа на провизии и надомести;
- побарувања во пресметка од деловни операции и побарувања во пресметка од работа со домаќинства;
- хартии од вредност и други финансиски инструменти во денари, во странска валута и/или во денари со валутна клаузула коишто се мерат по објективна вредност преку останатата сеопфатна добивка;
- хартии од вредност и други финансиски инструменти во денари, во странска валута и/или во денари со валутна клаузула коишто се мерат по амортизирана набавна вредност.

Во оваа колона се внесуваат и нефункционалните побарувања коишто се однесуваат на другите побарувања од ставот 1 на оваа точка, како и сите други билансни побарувања коишто ја изложуваат банката на кредитен ризик.

Во оваа колона не се внесува акумулираната амортизација и исправката на вредноста (оштетување на средствата) за другите побарувања.

12. Во колоната бр. 9 „вонбилансни ставки“ се внесуваат вонбилансните позиции коишто се сметаат за изложеност на кредитен ризик во согласност со Одлуката.

13. Во колоната бр. 10 „вкупна изложеност на кредитен ризик“ се внесува збирот на колоните од бр. 3 до бр. 9, со исклучок на колоната бр. 7.

14. Во колоната бр. 11 „акумулирана амортизација“ се внесува износот на акумулираната амортизација за кредитните изложености (по одделни категории на ризик) за кои се утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна и/или групна основа.

15. Во колоната бр. 12 „исправка на вредноста/посебна резерва – очекувана кредитна загуба“ се внесува износот на исправката на вредноста/посебната резерва за кредитните изложености (по одделни категории на ризик) за кои се утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна и/или групна основа.

Колоната бр. 12 не се пополнува за кредитните изложености за кои банката не утврдила исправка на вредноста и/или посебна резерва, во согласност со точката 15 на Одлуката.

16. Во колоната бр. 13 „% на исправка на вредноста/посебна резерва“ се внесува количникот од износот од колоната бр. 12 и разликата на износите од колоните бр. 10 и 11, помножено со 100.

Колоната бр. 13 не се пополнува за кредитните изложености за кои банката не утврдила исправка на вредноста и/или посебна резерва, во согласност со точката 15 на Одлуката.

17. Редот бр. I ја прикажува вкупната изложеност на кредитен ризик за која банката врши класификација и утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна основа.

18. Редот бр. II ја прикажува вкупната изложеност на кредитен ризик за која банката утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа за портфолиото на кредити.

19. Редот бр. III претставува збир на износите од редовите бр. I и II и ја прикажува вкупната изложеност на банката на кредитен ризик.

III. ПРОДАЖБА НА ДОСТАСАНИ, НЕФУНКЦИОНАЛНИ И ОТПИШАНИ ПОБАРУВАЊА

20. Образецот за продажбата на достасани, нефункционални и отпишани побарувања (образец ПР) содржи податоци за продажбата на достасани, нефункционални или отпишани побарувања на банката од договори за кредит за месецот за кој се известува и се пополнува во согласност со следниве правила:

20.1. Во колоните од бр. 3 до 6 се внесува бруто сметководствената вредност на побарувањата од договорите за кредит коишто се предмет на продажба за месецот за кој се известува, и тоа:

- во колоната бр. 3 „главница“ се внесува износот на главницата од побарувањата од договорите за кредит коишто се предмет на продажба;
- во колоната бр. 4 „камата“ се внесува износот на каматата од побарувањата од договорите за кредит коишто се предмет на продажба;
- во колоната бр. 5 „други побарувања“ се внесува износот на другите побарувања од договорите за кредит коишто се предмет на продажба;
- во колоната бр. 6 „вонбилансни позиции“ се внесува износот на вонбилансните позиции од побарувањата од договорите за кредит коишто се предмет на продажба.

20.2. Во колоната бр. 7 „вкупно“ се прикажува вкупниот износ на побарувањата од договорите за кредит коишто се предмет на продажба како збир на износите од колоните бр. 3, 4, 5 и 6 од овој образец.

20.3. Во колоната бр. 8 „исправка на вредноста/посебната резерва на продаденото побарување“ се внесува износот на исправката на вредноста/посебната резерва за побарувањата од договорите за кредит коишто се предмет на продажба.

20.4. Во колоните од бр. 9 до 11 се прикажува третманот на побарувањата од договорите за кредит коишто се предмет на продажба за месецот за кој се известува, и тоа:

- во колоната бр. 9 „достасано побарување“ се внесува достасаниот износ од побарувањата од договорите за кредит коишто се предмет на продажба;
- во колоната бр. 10 „нефункционално побарување“ се внесува нефункционалниот износ од побарувањата од договорите за кредит коишто се предмет на продажба;
- во колоната бр. 11 „отпишано побарување“ се внесува отпишаниот износ од побарувањата од договорите за кредит коишто се предмет на продажба.

20.5. Во редовите од бр. 1 до 3 се внесуваат збирните податоци за колоните бр. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 11 на овој образец за нефинансиските правни лица (ред бр. 1), домаќинствата (ред бр. 2) и останатите клиенти (ред бр. 3).

20.6. Во редот бр. I „вкупно“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 1, 2 и 3 за колоните бр. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 11 на овој образец. Колоната бр. 7 од овој ред претставува збир на соодветните износи, во согласност со потточката 20.2 на оваа точка.

IV. ПРЕНОС НА СМЕТКИТЕ ЗА ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА НА КРЕДИТНИТЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ И ОТПИС НА ПОЕДИНЕЧНО НЕЗНАЧИТЕЛНИТЕ КРЕДИТНИ ИЗЛОЖЕНОСТИ

21. Образецот за преносот на сметките за вонбилансна евиденција на кредитните изложености и за отписот на поединечно незначителните кредитни изложености (образец BE/ON) се пополнува за месецот за кој се известува и содржи податоци за:

- задолжителниот пренос на сметките за вонбилансна евиденција на кредитните изложености кај кои се поминати дванаесет месеци од датумот кога банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%, во согласност со точката 66 став 3 од Одлуката (дел 1) и
- извршените отписи на поединечно незначителните кредитни изложености од точката 66 став 2 алинеја 4 од Одлуката (дел 2).

22. Колоните од овој образец се пополнуваат со примена на следниве правила:

22.1. Во колоните од бр. 3 до 6 се внесува износот на кредитните изложености коишто се пренесени на сметките за вонбилансна евиденција, односно износот на поединечно незначителните кредитни изложености коишто се отпишани во месецот за кој се известува, и тоа:

- во колоната бр. 3 „главница“ се внесува износот на главницата на кредитните изложености коишто се пренесени на сметките за вонбилансна евиденција, односно износот на главницата на поединечно незначителните кредитни изложености коишто се отпишани;
- во колоната бр. 4 „камата“ се внесува износот на каматата на кредитните изложености коишто се пренесени на сметките за вонбилансна евиденција, односно износот на каматата на поединечно незначителните кредитни изложености коишто се отпишани;
- во колоната бр. 5 „други побарувања“ се внесува износот на другите побарувања коишто се пренесени на сметките за вонбилансна евиденција, односно износот на другите побарувања на поединечно незначителните кредитни изложености коишто се отпишани;
- во колоната бр. 6 „вонбилансни позиции“ се внесува износот на вонбилансните позиции коишто се пренесени на сметките за вонбилансна евиденција, односно износот на вонбилансните позиции на поединечно незначителните кредитни изложености коишто се отпишани.

22.2. Во колоната бр. 7 „вкупно“ се прикажува вкупниот износ на кредитните изложености коишто се пренесени на сметките за вонбилансна

евиденција и на поединечно незначителните кредитни изложености коишто се отпишани, како збир на износите од колоните бр. 3, 4, 5 и 6 на овој образец.

22.3. Во колоните бр. 8 и 9 се внесува износот на инструментите за обезбедување на кредитните изложености коишто се пренесени на сметките за вонбилансна евиденција, односно на поединечно незначителните кредитни изложености коишто се отпишани, и тоа:

- во колоната бр. 8 „со признат инструмент за обезбедување“ се внесува износот на инструментите за обезбедување коишто се сметаат како признати инструменти за обезбедување во согласност со точката 25 на Одлуката, на кредитните изложености коишто се пренесени на сметките за вонбилансна евиденција, односно износот на инструментите за обезбедување на поединечно незначителните кредитни изложености коишто се отпишани;
- во колоната бр. 9 „без признат инструмент за обезбедување“ се внесува износот на инструментите за обезбедување коишто не ги исполнуваат условите за признати инструменти за обезбедување од точката 25 на Одлуката, на кредитните изложености коишто се пренесени на сметките за вонбилансна евиденција, односно износот на инструментите за обезбедување на поединечно незначителните кредитни изложености коишто се отпишани.

22.4. Во колоната бр. 10 „вкупно“ се прикажува вкупниот износ на инструментите за обезбедување на кредитните изложености коишто се пренесени на сметките за вонбилансна евиденција и на поединечно незначителните кредитни изложености коишто се отпишани, како збир на износите од колоните бр. 8 и 9 на овој образец.

23. Редовите од овој образец се пополнуваат со примена на следниве правила:

23.1. Во делот 1 „пренос на сметки за вонбилансна евиденција“ и во делот 2 „отпис на поединечно незначителни кредитни изложености“ се внесуваат збирните податоци за колоните бр. 3, 4, 5, 6, 8 и 9 на овој образец, и тоа за нефинансиските правни лица (ред бр. 1), домаќинствата (ред бр. 2) и останатите клиенти (ред бр. 3).

23.2. Во редовите бр. I и II „вкупно“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 1, 2 и 3 за колоните бр. 3, 4, 5, 6, 8 и 9 на овој образец. Колоните бр. 7 и 10 од овие два реда претставуваат збир на соодветните износи, во согласност со точката 22 потточки 22.2 и 22.4 на ова упатство.

V. НАПЛАТА НА ПРЕТХОДНО ОТПИШАНИТЕ КРЕДИТНИ ИЗЛОЖЕНОСТИ

24. Образецот за наплата на претходно отпишаните кредитни изложености (образец НО) содржи податоци за наплатата на кредитните изложености коишто претходно биле отпишани или пренесени на сметките за вонбилансна евиденција во согласност со точката 66 ставови 2 и 3 на Одлуката, во месецот за кој се известува и се пополнува во согласност со следниве правила:

24.1. Во колоните од бр. 3 до 6 се внесуваат податоци за претходно отпишаните кредитни изложености, односно за кредитните изложености коишто

претходно биле пренесени на сметките за вонбилансна евиденција, а коишто се наплатени во месецот за кој се известува, и тоа:

- во колоната бр. 3 „главница“ се внесува износот на главницата на кредитните изложености коишто биле претходно отпишани или пренесени на сметките за вонбилансна евиденција, а коишто се наплатени во месецот за кој се известува;
- во колоната бр. 4 „камата“ се внесува износот на каматата на кредитните изложености коишто биле претходно отпишани или пренесени на сметките за вонбилансна евиденција, а коишто се наплатени во месецот за кој се известува;
- во колоната бр. 5 „други побарувања“ се внесува износот на другите побарувања коишто биле претходно отпишани или пренесени на сметките за вонбилансна евиденција, а коишто се наплатени во месецот за кој се известува;
- во колоната бр. 6 „вонбилансни позиции“ се внесува износот на вонбилансните позиции коишто биле претходно отпишани или пренесени на сметките за вонбилансна евиденција, а коишто се наплатени во месецот за кој се известува.

24.2. Во колоната бр. 7 „вкупно“ се прикажува вкупниот износ на кредитните изложености коишто биле претходно отпишани или пренесени на сметките за вонбилансна евиденција, а коишто се наплатени во месецот за кој се известува, како збир на износите од колоните бр. 3, 4, 5 и 6 од овој образец.

24.3. Во колоната бр. 8 „износ на наплатата“ се внесува износот на претходно отпишаните кредитни изложености или кредитните изложености пренесени на сметките за вонбилансна евиденција коишто се наплатени во месецот за кој се известува.

24.4. Во редовите од бр. 1 до 3 се внесуваат збирните податоци за колоните бр. 3, 4, 5, 6 и 8 на овој образец, и тоа за нефинансиските правни лица (ред бр. 1), домаќинствата (ред бр. 2) и останатите клиенти (ред бр. 3):

24.5. Во редот бр. I „вкупно“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 1, 2 и 3 за колоните бр. 3, 4, 5, 6 и 8 на овој образец. Колоната бр. 7 од овој ред претставува збир на соодветните износи, во согласност со потточката 24.2 на оваа точка.

VI. ОДОБРЕНИ ЗЕЛЕНИ КРЕДИТИ

25. Образецот за одобрените зелени кредити (образец ЗК) содржи податоци за зелените кредити коишто банката ги одобрила во месецот за кој се известува и се пополнува со примена на следниве правила:

25.1. Во колоната бр. 3 „износ на одобриениот зелен кредит“ се внесува износот на зелените кредити коишто ги одобрила банката.

25.2. Во редот бр. 1 „нефинансиски правни лица“ се внесува износот на зелените кредити одобрени на нефинансиските правни лица.

25.3. Во редот бр. 2 „домаќинства“ се внесува износот на зелените кредити одобрени на домаќинствата.

25.4. Во редот бр. 3 „останати клиенти“ се внесува износот на зелените кредити одобрени на останатите клиенти.

25.5. Во редот бр. I „вкупно“ се прикажува збирот на износите од редовите бр. 1, 2 и 3 на овој образец.

VII. ЕФЕКТ ОД ПОЧЕТОКОТ НА ПРИМЕНАТА НА ОДЛУКАТА ВРЗ ОБЕМОТ НА НЕФУНКЦИОНАЛНИТЕ КРЕДИТНИ ИЗЛОЖЕНОСТИ

26. Банката го прикажува ефектот од почетокот на примената на Одлуката врз обемот на нефункционалните кредитни изложености во образецот ЕП којшто се пополнува во согласност со следниве правила:

26.1. Податоците во образецот ЕП се внесуваат одделно за домаќинствата (реден бр. 1), нефинансиските правни лица (реден бр. 2) и останатите лица (реден бр. 3).

26.2. Во колоните бр. 3 и 4 се внесува износот на нефункционалните кредитни изложености пред и по започнувањето со примената на Одлуката, и тоа:

- во колоната бр. 3 „31.12.2023 година“ се внесува износот на нефункционалните кредитни изложености со состојба на 31.12.2023 година утврдени во согласност со одредбите на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20, 116/20 и 83/22);
- во колоната бр. 4 „31.1.2024 година“ се внесува износот на нефункционалните кредитни изложености со состојба на 31.1.2024 година, утврдени во согласност со одредбите од Одлуката.

26.3. Во колоната бр. 5 „разлика“ се прикажува разликата на износите од колоните бр. 3 и 4 на овој образец.

26.4. Во колоните од бр. 6 до 9 се внесува износот на зголемувањето или намалувањето на нефункционалните кредити со состојба на 31 јануари 2024 година (колона бр. 4), во споредба со состојбата на нефункционалните кредитни изложености со состојба на 31 декември 2023 година (колона бр. 3), според основата на тоа зголемување или намалување. Зголемувањето се прикажува со позитивен предзнак, додека намалувањето се прикажува со негативен предзнак. Збирот на износите од овие колони треба да биде еднаков на износот од колоната бр. 5 на овој образец. Овие колони се пополнуваат според следниве основи:

- во колоната бр. 6 „праг на значајност“ се внесува зголемувањето или намалувањето на износот на нефункционалните кредитни изложености заради исполнување на прагот на значајност во согласност со точката 2 потточка 2.24 на Одлуката.
- во колоната бр. 7 „неможност за наплата“ се внесува зголемувањето или намалувањето на износот на нефункционалните кредитни изложености заради исполнување на показателите за неможност за наплата од точката 54 и точката 62 потточка 62.8 на Одлуката.
- во колоната бр. 8 „реструктурирани нефункционални кредитни изложености“ се внесува зголемувањето или намалувањето на износот на нефункционалните кредитни изложености заради исполнување на условите од точката 58 на Одлуката.

- во колоната бр. 9 „останати основи“ се внесува зголемувањето или намалувањето на износот на нефункционалните кредитни изложености заради исполнување на останатите услови од точката 2 потточка 2.27 на Одлуката.

26.5. Во редот бр. I „вкупно“ се прикажува збирот на износите од сите редови на образецот за колоните бр. 3 до 9.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

27. Одредбите од ова упатство што се однесуваат на банките соодветно се применуваат и на штедилниците.

28. Филијалите на странските банки се должни соодветно да ги применуваат одредбите од ова упатство, имајќи ги предвид одредбите од Законот за банките и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон со кои се регулира работењето на филијалите на странските банки во Република Македонија.

29. Банката е должна да ги доставува обрасците од точка 2 став 1 на ова упатство во роковите пропишани во точките 88 и 89 на Одлуката.

30. Банката е должна да го достави образецот од точката 2 став 2 на ова упатство со состојба на 31 јануари 2024 година, во рокот од точката 93 на Одлуката.

31. На денот на почнувањето со примена на ова упатство, престанува да важи Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/19).

32. Ова упатство стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе почне да се применува од 1 јануари 2024 година.

У бр. 02-27075/1
31 јули 2023 година
Скопје

Гувернер
д-р Анита Ангеловска-Бежоска